



СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

"Службен весник на Република
Македонија" излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.

Четврток, 27 јуни 2002
Скопје

Број 44

Год. LVIII

Аконтацијата за 2002 година изнесува
8.000 денари. Овој број чини 120
денари. Жиро сметка 300000000188798

691.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија, издаваат

У К А З ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА КРИВИЧНАТА ПОСТАПКА

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за кривичната постапка, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 19 јуни 2002 година.

Бр. 07-2517/1
19 јуни 2002 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Борис Трајковски, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Стојан Андов, с.р.

ЗА К О Н ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА КРИВИЧНАТА ПОСТАПКА

Член 1

Во Законот за кривичната постапка ("Службен весник на Република Македонија" бр. 15/97), членот 6 се менува и гласи:

"(1) Во кривичната постапка службен јазик е македонскиот јазик и неговото кирилско писмо.

(2) Во кривичната постапка друг службен јазик што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните и неговото писмо, се користи во согласност со овој закон."

Член 2

Членот 7 се менува и гласи:

"(1) Обвинетиот, оштетениот, приватниот тужител, сведоците и другите лица кои учествуваат во постапката, а кои зборуваат службен јазик различен од македонскиот, имаат право при изведувањето на предистражните, истражните и другите судски дејствија и на главниот претрес, како и во постапката по жалба да го употребуваат својот јазик и писмо. Судот ќе обезбеди усно преведување на тоа што лицето, односно другите го изнесуваат, како и на исправите и другиот пишан доказен материјал. Судот ќе обезбеди пишан материјал кој е од значење за постапката или е важно за одбраната на обвинетиот писмено да се преведе.

(2) Другите странки, сведоци и учесници во постапката пред судот имаат право на бесплатна помош на преведувач, ако не го разбираат или зборуваат јазикот на кој се води постапката.

(3) За правото на преведувач, лицето ќе се поучи. Во записникот ќе се забележи дека е дадена поука и изјавата на лицето.

(4) Преведувањето го врши судски преведувач."

Член 3

Членот 8 се менува и гласи:

"(1) Тужбите, жалбите и другите поднесоци се упатуваат до судот на јазикот на кој се води постапката.

(2) Граѓаните кои зборуваат службен јазик различен од македонскиот јазик, можат поднесоците да ги упату-

ваат на својот јазик и писмо, ваквите поднесоци судот ги преведува и ги доставува до другите странки во постапката.

(3) Другите лица кои не го зборуваат или разбираат македонскиот јазик и неговото кирилско писмо, можат поднесоците до судот да ги упатат на својот јазик и писмо. Во тие случаи судот постапува како во ставот 2 на овој член.

(4) На обвинетиот што не го разбира јазикот на кој се води постапката му се доставува превод од обвинението на јазик на којшто се служел во постапката.

(5) Странски државјанин, лишен од слобода или притворен може поднесокот да го упати на својот јазик, а во други случаи - под услови на реципроцитет."

Член 4

Членот 9 се менува и гласи:

"(1) Поканите, одлуките и другите писмена судот, ги упатува на јазикот на кој се води постапката.

(2) На граѓаните кои зборуваат службен јазик различен од македонскиот јазик, поканите, одлуките и другите писмена ќе им се достават и на тој јазик.

(3) На обвинетиот кој е во притвор, на издржување казна или на задолжително психијатриско лекување и чување во здравствена установа, превод од поднесоците од ставот 1 ќе му достават на јазикот на којшто се служел во постапката.

(4) На обвинетиот кој не го разбира јазикот на кој се води постапката, превод од пресудата се доставува на јазик на кој се служел во постапката."

Член 5

Во членот 355 став (1) по точката 11), се додава нова точка 12), која гласи:

"12) судот ги повредил одредбите за употреба на јазикот во постапката утврдени со овој закон."

Член 6

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

692.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија, издаваат

У К А З ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПАРНИЧНАТА ПОСТАПКА

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за парничната постапка, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 19 јуни 2002 година.

Бр. 07-2518/1
19 јуни 2002 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Борис Трајковски, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Стојан Андов, с.р.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПАРНИЧНАТА ПОСТАПКА

Член 1

Во Законот за парничната постапка ("Службен весник на Република Македонија" бр. 33/98) членот 6 се менува и гласи:

"Парничната постапка се води на македонски јазик и неговото кирилско писмо.

Во парничната постапка, друг службен јазик што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните и неговото писмо, се користи во согласност со овој закон.

Припадник на заедница, кој како странка или друг учесник во постапката не го разбира и не го зборува македонскиот јазик и неговото кирилско писмо, има право на преведувач.

Трошоците за преведувањето паѓаат на товар на судот.

Судот е должен да ја поучи странката, односно другиот учесник во постапката од ставовите 2 и 3 на овој член, за правото предвидено со истите ставови. Претседателот на советот или судија поединец е должен да ја внесе во записникот поуката на судот и изјавата на странката, односно на другиот учесник на постапката."

Член 2

По Глава петта, се додава нова "Глава петта-А" која гласи: "Јазикот во постапката" и се додаваат пет нови члена 94-а, 94-б, 94-в, 94-г и 94-д, кои гласат:

"Глава петта-А Јазикот во постапката

Член 94-а

Странките и другите учесници во постапката кои зборуваат друг службен јазик, кој исто така е службен јазик во Република Македонија, во постапката имаат право при учеството на рочиштата и при усмено преземање на други процесни дејствија пред судот да го употребуваат својот јазик.

На странките и на другите учесници од ставот 1 на овој член во постапката, ќе им се обезбеди усно преведување на нивниот јазик на тоа што се изнесува на рочиштето, како и усно и писмено преведување на исправите кои се користат на рочиштето за докажување.

Преведувањето го вршат судски преведувачи.

Член 94-б

Поканите, одлуките и другите судски писмена се упатуваат до странките и до другите учесници во постапката на македонски јазик и кирилско писмо.

На странките и другите учесници граѓани на Република Македонија, чиј јазик е службен јазик различен од македонскиот јазик, поканите, одлуките и другите судски писмена им се доставуваат и на тој јазик.

Член 94-в

Странките и другите учесници во постапката, тужбите, жалбите и другите поднесоци ги поднесуваат до судот на македонски јазик и кирилско писмо.

Странките и другите учесници во постапката граѓани на Република Македонија, чиј јазик е службен јазик различен од македонскиот јазик и кирилското писмо, тужбите, жалбите и другите поднесоци, можат да ги поднесуваат до судот на нивниот јазик и писмо. Ваквите поднесоци судот ги преведува на македонски јазик и кирилско писмо и ги доставува до другите странки и учесници во постапката.

Член 94-г

Странките и другите учесници во постапката граѓани на Република Македонија, чиј јазик не е македонскиот јазик и кирилското писмо, а не е ни службен ја-

зик различен од македонскиот јазик и кирилското писмо, во постапката имаат право при учеството на рочиштата и при усмено преземање на други процесни дејствија пред судот да го употребуваат својот јазик. На тие странки и учесници во постапката ќе им се обезбеди усно преведување на нивниот јазик на тоа што се изнесува на рочиштето, како и усно преведување на исправите кои се користат на рочиштето за докажување.

Странките и другите учесници во постапката од ставот 1 на овој член, ќе се поучат за правото, усната постапка пред судот да ја следат на својот јазик со посредство на преведувач. Тие можат да се одречат од правото на преведување ако изјават дека го знаат јазикот на кој се води постапката. Во Записникот ќе се забележи дека се поучени за тоа право, како и изјавите на странките, односно учесниците.

Член 94-д

Трошоците за преведување, за странките и учесниците во постапката кои се граѓани на Република Македонија што настануваат со примената на одредбите на овој закон за правото на употребата на својот јазик и писмо, паѓаат на товар на средствата на судот."

Член 3

Во членот 340 став 2 по точката 13) се додава нова точка 14), која гласи:

"14) судот ги повредил одредбите за употреба на јазикот во постапката (членови 6, 94-а, 94-б, 94-в, 94-г и 94-д)."

Член 4

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

693.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија, издаваат

УКАЗ ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОПШТАТА УПРАВНА ПОСТАПКА

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за општата управна постапка, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 19 јуни 2002 година.

Бр. 07-2516/1
19 јуни 2002 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Борис Трајковски, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Стојан Андов, с.р.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОПШТАТА УПРАВНА ПОСТАПКА

Член 1

Во Законот за општата управна постапка ("Службен лист на СФРЈ" бр. 52/56, 10/65, 4/77, 11/78, 9/86 и 16/86), членот 15 се менува и гласи:

"Во управната постапка службен јазик е македонскиот јазик и неговото кирилско писмо.

Во управната постапка што се води во органите на државната управа, другите државни органи, органите

на единиците на локалната самоуправа, правните и други лица на кои со закон им е доверено вршење на јавни овластувања, друг јазик што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните и неговото писмо, се користи во согласност со овој закон.

Странките и другите учесници во постапката кои не се државјани на Република Македонија, а не го разбираат македонскиот јазик и неговото кирилско писмо, имаат право на преведувач.“

Член 2

Во членот 64 по ставот 2, се додаваат три нови ставови, кои гласат:

“Правото од членот 15 став 2 може да го користи кој било граѓанин, кој живее во единиците на локалната самоуправа во која најмалку 20% од граѓаните зборуваат службен јазик различен од македонскиот јазик, во комуникацијата со подрачните единици на министерствата, може да употреби кој било од службените јазици и неговото писмо. Подрачните единици надлежни за тие единици на локалната самоуправа одговараат на македонски јазик и неговото кирилско писмо, како и на службениот јазик и писмо што го употребува граѓанинот. Секој граѓанин во комуникација со министерствата, може да употребува еден од службените јазици и неговото писмо, а министерствата одговараат на македонски јазик и неговото кирилско писмо, како и на службениот јазик и писмо што го употребува граѓанинот.

Странките, во постапката кои зборуваат јазик различен од македонскиот јазик, кој исто така е службен јазик, поднесоците можат да ги поднесуваат на тој јазик и писмо. Ваквите поднесоци, органите пред кои се води постапката ги преведуваат и постапуваат по нив.

Органите пред кои се води управната постапка кога решаваат во управни работи, одговараат на службен македонски јазик и неговото кирилско писмо, како и на службениот јазик и писмото што го употребила странката.“

Член 3

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија“.

694.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија, издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УПРАВНИТЕ СПОРОВИ

Се прогласува Законот за дополнување на Законот за управните спорови, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 19 јуни 2002 година.

Бр. 07-2515/1
19 јуни 2002 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Борис Трајковски, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Стојан Андов, с.р.

З А К О Н

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УПРАВНИТЕ СПОРОВИ

Член 1

Во Законот за управните спорови („Службен лист на СФРЈ“ број 4/77), по членот 60 се додава нов член 60-а, кој гласи:

„Член 60-а

Одредбите на Законот за парничната постапка кои се однесуваат на употребата на јазиците, се применуваат и во постапката за управните спорови.“

Член 2

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

695.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија, издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА И РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА ДРЖАВНАТА УПРАВА

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за организација и работа на органите на државната управа,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 19 јуни 2002 година.

Бр. 07-2514/1
19 јуни 2002 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Борис Трајковски, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Стојан Андов, с.р.

З А К О Н

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА И РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА ДРЖАВНАТА УПРАВА

Член 1

Во Законот за организација и работа на органите на државната управа (“Службен весник на Република Македонија“ број 58/2000), во членот 23 став (2) алинејата три се менува и гласи:

“ - Управата за развој и унапредување на образованието на јазиците на припадниците на заедниците; и “.

Член 2

Во членот 26 ставот (2) се менува и гласи:

“(2) Во состав на Министерството за култура е Управата за афирмирање и унапредување на културата на припадниците на заедниците во Република Македонија.“

Член 3

Во членот 38 ставот (3) се брише.

Член 4

По членот 38 се додава нов член 38-а, кој гласи:

“Член 38-а

(1) Надзорот над законитоста на прописите на единиците на локалната самоуправа и градот Скопје го врши министерството надлежно за вршење на работите на локалната самоуправа.

(2) Надзорот над законитоста на работата на органите на единиците на локалната самоуправа и градот Скопје се врши од органите на државната управа.

(3) Надзорот над делегираните надлежности го врши органот на државната управа чии надлежности се делегирани на единиците на локалната самоуправа и градот Скопје.“

Член 5

Во членот 39 став (1) зборовите: “член 38“ се заменуваат со зборовите: “членовите 38 и 38-а“.

Член 6

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија“.

696.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија, издаваат

У К А З
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДАНОКОТ НА ДОБИВКА

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за данокот на добивка, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 19 јуни 2002 година.

Бр. 07-2520/1
19 јуни 2002 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Борис Трајковски, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Стојан Андов, с.р.

ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДАНОКОТ НА ДОБИВКА

Член 1

Во Законот за данокот на добивка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 80/93, 33/95, 43/95, 71/96, 5/97, 28/98, 11/2001 и 2/2002), членот 17-б се менува и гласи:

„Премииите платени за осигурување на деловниот имот и сите задолжителни видови на неживотно осигурување утврдени со закон, се признаваат на товар на расходите во даночниот биланс.“

Член 2

Во членот 30 став 2 зборовите: „ставовите 1 и 2“ се заменуваат со зборот „став 1“.

Член 3

Во членот 32 став 1 и во членот 35 став 1 зборовите: „од добивката“ се бришат.

Член 4

Во членот 34 по ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:

„За користење на средствата по овој основ потребно е даночниот обврзник да донесе одлука за користење на строго наменски средства, финансиски план и програма за начинот, постапката и роковите на трошење на строго наменските средства.“

Член 5

Членот 36-б се менува и гласи:

„На обврзникот кој е должен, согласно со членот 2 од Законот за регистрирање на готовинските плаќања, да воведат и да користат одобрен систем на опрема за регистрирање на готовинските плаќања, му се намалува пресметаниот данок за набавени до десет фискални апарати, во висина на нивната вредност.“

Даночното ослободување од ставот 1 на овој член обврзникот може да го користи од денот на воведувањето во употреба на одобриениот систем на опрема за регистрирање на готовинските плаќања, од првиот нареден месец во тековната година преку намалување на месечната аконтација на данокот, до крајот на годината, сразмерно на вложените средства.

Доколку обврзникот даночното ослободување од ставот 2 на овој член не го искористи до крајот на тековната година, има право да го пренесе во наредниот период.

Правото од ставот 1 на овој член обврзникот го остварува со одобрение од органот за јавни приходи по поднесено писмено барање.“

Член 6

Во членот 40 став 7 во вториот ред по зборот „данокот“ се додаваат зборовите: „е должен да“.

Член 7

Во членот 41 став 3 бројот „30“ се заменува со бројот „45“.

Член 8

Членот 47-б се брише.

Член 9

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

697.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија, издаваат

У К А З
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПЕРСОНАЛНИОТ ДАНОК НА ДОХОД

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за персоналниот данок на доход, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 19 јуни 2002 година.

Бр. 07-2521/1
19 јуни 2002 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Борис Трајковски, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Стојан Андов, с.р.

ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПЕРСОНАЛНИОТ ДАНОК НА ДОХОД

Член 1

Во Законот за персоналниот данок на доход („Службен весник на Република Македонија“ бр. 80/93, 3/94, 70/94, 71/96, 28/97, 8/2001, 50/2001, 52/2001 и 2/2002), членот 11 се менува и гласи:

„Износот на личното ослободување од членот 10 точка 3) на овој закон, пред почетокот на секоја година се валоризира со планираниот пораст на нето платите на вработените во Републиката за годината, утврдени во Макроекономската политика на Владата на Република Македонија.“

Износот на личното ослободување од ставот 1 на овој член го објавува министерот за финансии пред почетокот на секоја година.“

Член 2

Во членот 26 зборот „најмалку“ се заменува со зборот „најмногу“.

Член 3

Во членот 30-с точката 3) се менува и гласи:

„Премииите платени за осигурување на деловниот имот и сите задолжителни видови на неживотно осигурување утврдени со закон.“

Во точката 6) по зборовите: „здравствено осигурување“ зборовите: „и придонесот за вработување на обврзникот“ се бришат.

Член 4

Во членот 30-к ставовите 2, 3 и 4 се менуваат и гласат:

„По исклучок од ставот 1 на овој член на обврзникот кој е должен, согласно со членот 2 од Законот за регистрирање на готовински плаќања, да воведат и да користат одобрен систем на опрема за регистрирање на

готовинските плаќања, му се намалува пресметаниот данок за набавени до десет фискални апарати, во висина на нивната вредност.

Даночното ослободување од ставот 2 на овој член обврзникот може да го користи од првиот нареден месец во тековната година од воведувањето во употреба на одобриениот систем на опрема за регистрирање на готовинските плаќања, до крајот на годината, сразмерно на износот на вложените средства.

Доколку даночниот обврзник даночното ослободување од ставот 3 на овој член не го искористи до крајот на тековната година има право да го пренесе во наредниот период.“

По ставот 4 се додава нов став 5, кој гласи:

„Даночното ослободување од ставот 2 на овој член обврзникот го остварува со одобрение од органот за јавни приходи, по поднесено писмено барање.“

Член 5

Во членот 69 се додава нов став 2, кој гласи:

„Обврзникот кој остварува приходи од самостојна дејност и кој води деловни книги е должен, во рокот утврден во ставот 1 на овој член, да поднесе годишна пресметка за искажаниот финансиски резултат и даночен биланс.“

Член 6

Во членот 70 по зборовите: „катастарски приход“ се додаваат зборовите: „или само приходи од самостојна дејност“.

Член 7

Во членот 77 ставот 3 се менува и гласи:

„Исплатувачот на платите е должен по изминување на наредниот месец, а најдоцна до 8 во месецот што следува по овој период, на органот за јавни приходи да му достави пресметка за износот на бруто пресметаните плати и за вкупниот број на вработени лица на кои им исплатува плата за месецот.“

Член 8

Во членот 89 став 1 по зборот „пријава“ се додаваат зборовите: „и даночен биланс во пропишаниот рок“.

Член 9

Во членот 96 став 1, зборовите: „член 76 став 2“, се заменуваат со зборовите: „членовите 15 и 15-а“.

Член 10

Во членот 144 став 1 точка 8 по зборовите: „даночна пријава“ се додаваат зборовите: „и даночен биланс“. Точката 11 се брише.

Член 11

По членот 148 се додава нов член 149, кој гласи:

„Член 149

Одредбите од Законот кои се однесуваат на оданочувањето на приходите од земјоделска дејност според катастарскиот приход, нема да се применуваат од 1 јануари 2002 година, до 31 декември 2006 година.“

Член 12

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

698.

Врз основа на член 6 од Законот за концесии („Службен весник на Република Македонија“ бр. 25/2002) и член 86 став 2 од Законот за минералните сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 18/99 и 29/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 18.06.2002 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНАТА СУРОВИНА-ГРАДЕЖЕН ТЕХНИЧКИ КАМЕН - ЛАПОРЕЦ НА “ВЕСА“ ДООЕЛ ЕКСПОРТ-ИМПОРТ, ТЕТОВО ОД ЛЕЖИШТЕТО НА ЛОКАЛИТЕТОТ ВО ОКОЛИНАТА НА СЕЛО БЛАЦЕ, СКОПЈЕ

1. На “ВЕСА“ ДООЕЛ експорт-импорт, Тетово се дава концесија за експлоатација на минералната сировина-градежен технички камен-лапорец од лежиштето на локалитетот во околината на село Блаце-Скопје, со површина на простор на експлоатационо поле за концесија за експлоатација дефинирано со точки меѓусебно поврзани со прави линии. Точките се дефинирани со координати и тоа:

Точка	Координата - X	Координата - Y
T-1	4.666.425,00	7.525.475,00
T-2	4.667.200,00	7.526.675,00
T-3	4.665.700,00	7.527.650,00
T-4	4.665.375,00	7.526.275,00

Површината на просторот на експлоатационото поле од став 1 на оваа точка изнесува $P=1,53 \text{ km}^2$.

2. Времетраењето на дадената концесија од точка 1 на оваа одлука, како и времетраењето на даденото земјиште од точка 1 од оваа одлука, ќе се определат во Договорот за концесија согласно Законот за минералните сировини.

3. Висината на надоместокот за дадената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот за концесија, согласно Одлуката за определување на критериуми за висината на надоместокот за концесии за вршење детални геолошки истражувања и експлоатација на минерални сировини (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 35/99 и 61/99).

4. Начинот, роковите и гаранцијата за плаќањето на надоместоците ќе се определи во Договорот за концесија.

5. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на потпишувањето на Договорот за концесија.

6. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-3130/1
18 јуни 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

699.

Врз основа на член 6 од Законот за концесии (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 25/2002) и член 86 став 2 од Законот за минералните сировини (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 18/99 и 29/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 18.06.2002 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНАТА СУРОВИНА-ВАРОВНИК НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО “КОЗЈАК“ АД, ОД КУМАНОВО, НА ЛОКАЛИТЕТОТ КРАСТА, ВО АТАРОТ НА ОПШТИНА КУМАНОВО

1. На Претпријатието “КОЗЈАК“ АД, Куманово се дава концесија за експлоатација на минералната сировина-варовник на локалитетот Краста, во атарот на општина Куманово, со површина на простор на експлоатационо поле за концесија за експлоатација, дефинирано со точки меѓусебно поврзани со прави линии. Точките се дефинирани со координати и тоа:

Точка	Координата - X	Координата - Y
T-1	4.659.370,00	7.561.170,00
T-2	4.659.750,00	7.562.000,00
T-3	4.659.000,00	7.562.000,00
T-4	4.659.000,00	7.561.400,00

Површината на просторот на експлоатационото поле од став 1 на оваа точка изнесува $P=0,5 \text{ км}^2$.

2. Времетраењето на дадената концесија од точка 1 на оваа одлука, како и времетраењето на даденото земјиште од точка 1 од оваа одлука, ќе се определат во Договорот за концесија согласно Законот за минералните сировини.

3. Висината на надоместокот за дадената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот за концесија, согласно Одлуката за определување на критериуми за висината на надоместокот за концесии за вршење детални геолошки истражувања и експлоатација на минерални сировини ("Службен весник на Република Македонија" бр. 35/99 и 61/99).

4. Начинот, роковите и гаранцијата за плаќањето на надоместоците ќе се определи во Договорот за концесија.

5. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на потпишувањето на Договорот за концесија.

6. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-3135/1
18 јуни 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

700.

Врз основа на член 6 од Законот за концесии ("Службен весник на Република Македонија" бр. 25/2002) и член 86 став 2 од Законот за минералните сировини ("Службен весник на Република Македонија" бр. 18/99 и 29/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 18.06.2002 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНАТА СУРОВИНА-ВАРОВНИК НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО "ЕЛДОРАДО-КОМПАНИ" ДОО, ОД СКОПЈЕ, НА ЛОКАЛИТЕТОТ РИД, ВО АТАРОТ НА СЕЛО КАТЛАНОВО, ОПШТИНА ПЕТРОВЕЦ, СКОПСКО

1. На Претпријатието "ЕЛДОРАДО-КОМПАНИ" ДОО, Скопје се дава концесија за експлоатација на минералната сировина-варовник на локалитетот Рид, во атарот на село Катланово, општина Петровец, со површина на простор на експлоатационо поле за концесија за експлоатација дефинирано со точки меѓусебно поврзани со прави линии. Точките се дефинирани со координати и тоа:

Точка	Координата - X	Координата - Y
T-1	4.636.100,00	7.559.600,00
T-2	4.636.600,00	7.559.100,00
T-3	4.637.000,00	7.559.000,00
T-4	4.637.000,00	7.559.500,00
T-5	4.636.100,00	7.559.800,00

Површината на просторот на експлоатационото поле од став 1 на оваа точка изнесува $P=0,4 \text{ км}^2$.

2. Времетраењето на дадената концесија од точка 1 на оваа одлука, како и времетраењето на даденото земјиште од точка 1 од оваа одлука, ќе се определат во Договорот за концесија согласно Законот за минералните сировини.

3. Висината на надоместокот за дадената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот за концесија, согласно Одлуката за определување на критериуми за висината на надоместокот за концесии за вршење детални геолошки истражувања и експлоатација на минерални сировини ("Службен весник на Република Македонија" бр. 35/99 и 61/99).

4. Начинот, роковите и гаранцијата за плаќањето на надоместоците ќе се определи во Договорот за концесија.

5. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на потпишувањето на Договорот за концесија.

6. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-3126/1
18 јуни 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

701.

Врз основа на член 6 од Законот за концесии ("Службен весник на Република Македонија" бр. 25/2002) и член 86 став 2 од Законот за минералните сировини ("Службен весник на Република Македонија" бр. 18/99 и 29/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 18.06.2002 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНАТА СУРОВИНА-ВАРОВНИК НА ПРЕТ- ПРИЈАТИЕТО "СПЕКТАР", ОД ТЕТОВО, НА ЛОКА- ЛИТЕТОТ ЗЛА ОСОЈНИЦА КАЈ СЕЛО СТЕНЧЕ, ВО АТАРОТ НА ОПШТИНА БРВЕНИЦА, ТЕТОВСКО

1. На Претпријатието "СПЕКТАР", Тетово се дава концесија за експлоатација на минералната сировина-варовник на локалитетот Зла Осојница кај село Стенче, во атарот на општина Брвеница, Тетовско, со површина на простор на експлоатационо поле за концесија за експлоатација, дефинирано со точки меѓусебно поврзани со прави линии. Точките се дефинирани со координати и тоа:

Точка	Координата - X	Координата - Y
T-1	4.636.800,00	7.501.800,00
T-2	4.636.800,00	7.502.800,00
T-3	4.637.800,00	7.502.800,00
T-4	4.637.800,00	7.501.800,00

Површината на просторот на експлоатационото поле од став 1 на оваа точка изнесува $P=1,00 \text{ км}^2$.

2. Времетраењето на дадената концесија од точка 1 на оваа одлука, како и времетраењето на даденото земјиште од точка 1 од оваа одлука, ќе се определат во Договорот за концесија согласно Законот за минералните сировини.

3. Висината на надоместокот за дадената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот за концесија, согласно Одлуката за определување на критериуми за висината на надоместокот за концесии за вршење детални геолошки истражувања и експлоатација на минерални сировини ("Службен весник на Република Македонија" бр. 35/99 и 61/99).

4. Начинот, роковите и гаранцијата за плаќањето на надоместоците ќе се определи во Договорот за концесија.

5. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на потпишувањето на Договорот за концесија.

6. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 23-3123/1
18 јуни 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

702.

Врз основа на член 6 од Законот за концесии (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 25/2002) и член 86 став 2 од Законот за минералните сировини (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 18/99 и 29/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 18.06.2002 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНАТА СУРОВИНА-МИНЕРАЛНА ВОДА НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО Т.Д. “ЗОГО“ ДООЕЛ, ОД С. ВЕЛМЕЈ, НА ЛОКАЛИТЕТОТ КОКОШИНО ГОРИЧЕ КАЈ СЕЛО ВЕЛМЕЈ, ВО АТАРОТ НА ОПШТИНА БЕЛЧИШТЕ, ОХРИДСКО

1. На Претпријатието Т.Д. “ЗОГО“ ДООЕЛ, село Велмеј, општина Белчиште, Охридско, се дава концесија за експлоатација на минералната сировина-минерална вода на локалитетот Кокошино Гориче, кај село Велмеј, во атарот на општина Белчиште, со површина на простор на експлоатационо поле за концесија за експлоатација, дефинирано со точки меѓусебно поврзани со прави линии. Точките се дефинирани со координати и тоа:

Точка	Координата - X	Координата - Y
T-1	4.572.000,00	7.491.200,00
T-2	4.572.000,00	7.492.150,00
T-3	4.573.000,00	7.492.150,00
T-4	4.573.000,00	7.491.200,00

Површината на просторот на експлоатационо поле од став 1 на оваа точка изнесува $P=0,95 \text{ км}^2$.

2. Времетраењето на дадената концесија од точка 1 на оваа одлука, како и времетраењето на даденото земјиште од точка 1 од оваа одлука, ќе се определат во Договорот за концесија согласно Законот за минералните сировини.

3. Висината на надоместокот за дадената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот за концесија, согласно Одлуката за определување на критериуми за висината на надоместокот за концесии за вршење детални геолошки истражувања и експлоатација на минерални сировини (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 35/99 и 61/99).

4. Начинот, роковите и гаранцијата за плаќањето на надоместоците ќе се определи во Договорот за концесија.

5. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на потпишувањето на Договорот за концесија.

6. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 23-3131/1
18 јуни 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

703.

Врз основа на член 6 од Законот за концесии (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 25/2002) и член 86 став 2 од Законот за минералните сировини (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 18/99 и 29/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 18.06.2002 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНАТА СУРОВИНА-МИНЕРАЛНА ВОДА И ГАС СО₂ НА “ВЕСА“ ДООЕЛ ЕКСПОРТ-ИМПОРТ, ТЕТОВО ОД ЛЕЖИШТЕТО НА ЛОКАЛИТЕТОТ ВО ОКОЛИНАТА НА С. СЛАТИНО, ОПШТИНА ТЕАРЦЕ, ТЕТОВСКО

1. На “ВЕСА“ ДООЕЛ експорт-импорт, Тетово се дава концесија за експлоатација на минералната сировина минерална вода и гас СО₂ од лежиштето на локалитетот во околината на с. Слатино, општина Теарце, Тетовско, со површина на простор на експлоатационо поле за концесија за експлоатација, дефинирано со точки меѓусебно поврзани со прави линии. Точките се дефинирани со координати и тоа:

Точка	Координата - X	Координата - Y
T-1	4.657.200,00	7.504.700,00
T-2	4.658.250,00	7.504.700,00
T-3	4.658.250,00	7.505.650,00
T-4	4.657.200,00	7.505.650,00

Површината на просторот на експлоатационо поле од став 1 на оваа точка изнесува $P=1,00 \text{ км}^2$.

2. Времетраењето на дадената концесија од точка 1 на оваа одлука, како и времетраењето на даденото земјиште од точка 1 од оваа одлука, ќе се определат во Договорот за концесија согласно Законот за минералните сировини.

3. Висината на надоместокот за дадената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот за концесија, согласно Одлуката за определување на критериуми за висината на надоместокот за концесии за вршење детални геолошки истражувања и експлоатација на минерални сировини (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 35/99 и 61/99).

4. Начинот, роковите и гаранцијата за плаќањето на надоместоците ќе се определи во Договорот за концесија.

5. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на потпишувањето на Договорот за концесија.

6. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 23-3134/1
18 јуни 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

704.

Врз основа на член 6 од Законот за концесии (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 25/2002) и член 86 став 2 од Законот за минералните сировини (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 18/99 и 29/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 18.06.2002 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНАТА СУРОВИНА-ГРАДЕЖЕН ТЕХНИЧКИ КАМЕН-ДОЛОМИТ НА “БЕРОВИК“ ДОО УВОЗ-ИЗВОЗ, СКОПЈЕ, НА НАОГАЛИШТЕТО НА ЛОКАЛИТЕТОТ “МАРКОВА СУШИЦА“ КАЈ СЕЛО ОСИНЧАНИ, СКОПСКО

1. На “БЕРОВИК“ ДОО увоз-извоз, Скопје, се дава концесија за експлоатација на минералната сировина-градежен технички камен-доломит на локалитетот “Маркова Сушица“ кај село Осинчани, Скопско, со површина на простор на експлоатационо поле за концесија за експлоатација, дефинирано со точки меѓусебно поврзани со прави линии. Точките се дефинирани со координати и тоа:

Точка	Координата - X	Координата - Y
A	4.640.530,00	7.529.940,00
B	4.640.750,00	7.529.960,00
B	4.640.840,00	7.530.040,00
Г	4.641.000,00	7.530.490,00
Д	4.641.150,00	7.530.525,00
Г	4.641.250,00	7.531.125,00
Е	4.641.045,00	7.531.345,00
Ж	4.640.960,00	7.530.900,00
З	4.640.835,00	7.530.530,00
S	4.640.780,00	7.530.275,00

Површината на просторот на експлоатационото поле од став 1 на оваа точка изнесува $P=0,30 \text{ км}^2$.

2. Времетраењето на дадената концесија од точка 1 на оваа одлука, како и времетраењето на даденото земјиште од точка 1 од оваа одлука, ќе се определат во Договорот за концесија согласно Законот за минералните сировини.

3. Висината на надоместокот за дадената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот за концесија, согласно Одлуката за определување на критериуми за висината на надоместокот за концесии за вршење детални геолошки истражувања и експлоатација на минерални сировини ("Службен весник на Република Македонија" бр. 35/99 и 61/99).

4. Начинот, роковите и гаранцијата за плаќањето на надоместоците ќе се определи во Договорот за концесија.

5. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на потпишувањето на Договорот за концесија.

6. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-3132/1
18 јуни 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

705.

Врз основа на член 6 од Законот за концесии ("Службен весник на Република Македонија" бр. 25/2002) и член 86 став 2 од Законот за минералните сировини ("Службен весник на Република Македонија" бр. 18/99 и 29/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 18.06.2002 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНАТА СУРОВИНА-ГРАДЕЖЕН КАМЕН-ВАРОВНИК НА "ФОКУС МЕТАЛ" ДОО СКОПЈЕ ОД ЛЕЖИШТЕТО НА ЛОКАЛИТЕТОТ ВО БЛИЗИНА НА СЕЛО РАШТАК, СКОПСКО

1. На "ФОКУС МЕТАЛ" ДОО, Скопје, се дава концесија за експлоатација на минералната сировина-градежен камен-варовник од лежиштето на локалитетот во близина на село Раштак, Скопско, со површина на простор на експлоатационо поле за концесија за експлоатација, дефинирано со точки меѓусебно поврзани со прави линии. Точките се дефинирани со координати и тоа:

Точка	Координата - X	Координата - Y
T-1	4.662.000,00	7.540.500,00
T-2	4.660.950,00	7.540.500,00
T-3	4.660.950,00	7.541.375,00
T-4	4.662.000,00	7.541.375,00

Површината на просторот на експлоатационото поле од став 1 на оваа точка изнесува $P=0,90 \text{ км}^2$.

2. Времетраењето на дадената концесија од точка 1 на оваа одлука, како и времетраењето на даденото земјиште од точка 1 од оваа одлука, ќе се определат во Договорот за концесија согласно Законот за минералните сировини.

3. Висината на надоместокот за дадената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот за концесија, согласно Одлуката за определување на критериуми за висината на надоместокот за концесии за вршење детални геолошки истражувања и експлоатација на минерални сировини ("Службен весник на Република Македонија" бр. 35/99 и 61/99).

4. Начинот, роковите и гаранцијата за плаќањето на надоместоците ќе се определи во Договорот за концесија.

5. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на потпишувањето на Договорот за концесија.

6. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-3128/1
18 јуни 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

706.

Врз основа на член 6 од Законот за концесии ("Службен весник на Република Македонија" бр. 25/2002) и член 86 став 2 од Законот за минералните сировини ("Службен весник на Република Македонија" бр. 18/99 и 29/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 18.06.2002 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНАТА СУРОВИНА-ГРАДЕЖЕН КАМЕН-ВАРОВНИК НА "ФОКУС МЕТАЛ" ДОО, СКОПЈЕ, ОД ЛЕЖИШТЕТО НА ЛОКАЛИТЕТОТ "КРАСТАВЕЦ" ПОМЕГУ СЕЛАТА ОРМАН И НИКИШТАНЕ, ОПШТИНА ГОРЧЕ ПЕТРОВ, СКОПЈЕ

1. На "ФОКУС МЕТАЛ" ДОО Скопје, се дава концесија за експлоатација на минералната сировина-градежен камен-варовник од лежиштето на локалитетот "Крастavec" помеѓу селата Орман и Никиштане, општина Горче Петров, Скопје, со површина на простор на експлоатационо поле за концесија за експлоатација, дефинирано со точки меѓусебно поврзани со прави линии. Точките се дефинирани со координати и тоа:

Точка	Координата - X	Координата - Y
A	4.657.325,00	7.528.500,00
B	4.657.325,00	7.529.100,00
B	4.657.625,00	7.529.500,00
Г	4.658.250,00	7.529.500,00
Д	4.658.250,00	7.528.750,00
Г	4.658.000,00	7.528.500,00

Површината на просторот на експлоатационото поле од став 1 на оваа точка изнесува $P=0,80 \text{ км}^2$.

2. Времетраењето на дадената концесија од точка 1 на оваа одлука, како и времетраењето на даденото земјиште од точка 1 од оваа одлука, ќе се определат во Договорот за концесија согласно Законот за минералните сировини.

3. Висината на надоместокот за дадената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот за концесија, согласно Одлуката за определување на критериуми за висината на надоместокот за концесии за вршење детални геолошки истражувања и експлоатација на минерални сировини ("Службен весник на Република Македонија" бр. 35/99 и 61/99).

4. Начинот, роковите и гаранцијата за плаќањето на надоместоците ќе се определи во Договорот за концесија.

5. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на потпишувањето на Договорот за концесија.

6. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 23-3129/1
18 јуни 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

707.

Врз основа на член 6 од Законот за концесии (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 25/2002) и член 86 став 2 од Законот за минералните сировини (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 18/99 и 29/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 18.06.2002 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНАТА СУРОВИНА - МЕРМЕР НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО “БЕЛМАР“ АД, ОД СКОПЈЕ, НА ЛОКАЛИТЕТОТ ЛЕКОВО - ЧАВЕ КАЈ СЕЛО ОРЕОВЕЦ, ВО АТАРОТ НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

1. На Претпријатието “БЕЛМАР“ АД, Скопје, се дава концесија за експлоатација на минералната сировина-мермер на локалитетот Леково-Чаве, кај село Ореовец, општина Прилеп, со површина на простор на експлоатационо поле за концесија за експлоатација, дефинирано со точки меѓусебно поврзани со прави линии. Точките се дефинирани со координати и тоа:

Точка	Координата - X	Координата - Y
T-1	4.585.950,00	7.551.400,00
T-2	4.585.200,00	7.553.000,00
T-3	4.584.600,00	7.555.000,00
T-4	4.583.750,00	7.555.000,00
T-5	4.584.000,00	7.551.700,00
T-6	4.584.350,00	7.551.700,00
T-7	4.584.350,00	7.551.000,00
T-8	4.584.900,00	7.551.000,00

Површината на просторот на експлоатационо поле од став 1 на оваа точка изнесува $P=4,55 \text{ км}^2$.

2. Времетраењето на дадената концесија од точка 1 на оваа одлука, како и времетраењето на даденото земјиште од точка 1 од оваа одлука, ќе се определат во Договорот за концесија согласно Законот за минералните сировини.

3. Висината на надоместокот за дадената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот за концесија, согласно Одлуката за определување на критериуми за висината на надоместокот за концесии за вршење детални геолошки истражувања и експлоатација на минерални сировини (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 35/99 и 61/99).

4. Начинот, роковите и гаранцијата за плаќањето на надоместоците ќе се определи во Договорот за концесија.

5. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на потпишувањето на Договорот за концесија.

6. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 23-3127/1
18 јуни 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

708.

Врз основа на член 6 од Законот за концесии (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 25/2002) и член 86 став 2 од Законот за минералните сировини (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 18/99 и 29/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 18.06.2002 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНАТА СУРОВИНА-КВАРЦЕН ЧАКАЛ НА “СТЕНТОН“ ДООЕЛ БИТОЛА, ОД ЛЕЖИШТЕТО НА ЛОКАЛИТЕТОТ ВО ОКОЛИНАТА НА СЕЛО БРОД, ОПШТИНА БАЧ, БИТОЛА

1. На “СТЕНТОН“ ДООЕЛ Битола, се дава концесија за експлоатација на минералната сировина-кварцен чакал од лежиштето на локалитетот во околината на село Брод, општина Бач-Битола, со површина на простор на експлоатационо поле за концесија за експлоатација, дефинирано со точки меѓусебно поврзани со прави линии. Точките се дефинирани со координати и тоа:

Точка	Координата - X	Координата - Y
T-1	4.535.520,00	7.543.770,00
T-2	4.535.000,00	7.544.740,00
T-3	4.534.875,00	7.544.700,00
T-4	4.534.780,00	7.544.780,00
T-5	4.534.290,00	7.544.430,00
T-6	4.534.380,00	7.543.925,00
T-7	4.535.250,00	7.543.250,00

Површината на просторот на експлоатационо поле од став 1 на оваа точка изнесува $P=1,00 \text{ км}^2$.

2. Времетраењето на дадената концесија од точка 1 на оваа одлука, како и времетраењето на даденото земјиште од точка 1 од оваа одлука, ќе се определат во Договорот за концесија согласно Законот за минералните сировини.

3. Висината на надоместокот за дадената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот за концесија, согласно Одлуката за определување на критериуми за висината на надоместокот за концесии за вршење детални геолошки истражувања и експлоатација на минерални сировини (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 35/99 и 61/99).

4. Начинот, роковите и гаранцијата за плаќањето на надоместоците ќе се определи во Договорот за концесија.

5. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на потпишувањето на Договорот за концесија.

6. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 23-3124/1
18 јуни 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

709.

Врз основа на член 6 од Законот за концесии (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 25/2002) и член 86 став 2 од Законот за минералните сировини (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 18/99 и 29/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 18.06.2002 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНАТА СУРОВИНА-МИНЕРАЛНА ВОДА НА “СИНКОМ“ КУМАНОВО, ОД ЛЕЖИШТЕТО НА ЛОКАЛИТЕТОТ “ЦРКВИШТЕ-КЛИНЧЕВИЦА“ КАЈ СЕЛО КЛЕЧЕВЦЕ, ОПШТИНА КЛЕЧЕВЦЕ, КУМАНОВСКО

1. На “СИНКОМ“ Куманово, се дава концесија за експлоатација на минералната сировина-минерална вода од лежиштето на локалитетот “Црквеште-Клинчеви-

ца“ кај село Клечевце, општина Клечевце, Кумановско, со површина на простор на експлоатационо поле за концесија за експлоатација, дефинирано со точки меѓусебно поврзани со прави линии. Точките се дефинирани со координати и тоа:

Точка	Координата - X	Координата - Y
T-1	4.665.500,00	7.571.200,00
T-2	4.666.750,00	7.571.200,00
T-3	4.666.750,00	7.571.900,00
T-4	4.666.200,00	7.572.075,00
T-5	4.666.675,00	7.571.850,00

Површината на просторот на експлоатационо поле од став 1 на оваа точка изнесува $P=0,90 \text{ км}^2$.

2. Времетраењето на дадената концесија од точка 1 на оваа одлука, како и времетраењето на даденото земјиште од точка 1 од оваа одлука, ќе се определат во Договорот за концесија согласно Законот за минералните сировини.

3. Висината на надоместокот за дадената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот за концесија, согласно Одлуката за определување на критериуми за висината на надоместокот за концесии за вршење детални геолошки истражувања и експлоатација на минерални сировини (“Службен весник на Република Македонија” бр. 35/99 и 61/99).

4. Начинот, роковите и гаранцијата за плаќањето на надоместоките ќе се определат во Договорот за концесија.

5. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на потпишувањето на Договорот за концесија.

6. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 23-3125/1
18 јуни 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

710.

Врз основа на член 4 од Законот за регулирање на побарувањата на штедачите од штедилниците “ТАТ”-Битола, “Алфа С”-Скопје и “Лавци”-Охрид (“Службен весник на РМ” бр. 38/2002), министерот за финансии, донесе

П РА В И Л Н И К ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА НА ИСПЛАТА ВО ГОТОВО НА ПОБАРУВАЊАТА НА ШТЕДАЧИТЕ ОД ШТЕДИЛНИЦИТЕ “ТАТ” БИТОЛА, “АЛФА С” СКОПЈЕ И “ЛАВЦИ” ОХРИД

Член 1

Со овој правилник се пропишува начинот и постапката за исплата во готово на побарувањата до износ од денарска противвредност на 1000 евра и вкупен износ кој надминува денарска противвредност на 1000 евра со дадена писмена изјава на нотар, на физички лица штедачи на штедилниците “ТАТ”-Битола, “Алфа С”-Скопје и “Лавци”-Охрид.

Член 2

Овластените лица на штедилниците за доверители-физички лица ги доставуваат следните податоци: име и презиме; адреса; единствен матичен број на граѓанинот и износ кој се побарува (за секој штедач поодделно).

Податоците за името и презимето, адресата, единствениот матичен број на граѓанинот и износот кој се побарува, се доставуваат на список подредени по азбучен ред.

Податоците од став 1 на овој член овластените лица на штедилниците ги доставуваат до Министерството за финансии.

Член 3

Покрај податоците од член 2 на овој правилник, за лицата кои ќе се откажат од износот во денарска противвредност поголем од 1000 евра, потребно е да се достави и заверена изјава дадена на нотар согласно член 3 став 2 од Законот за регулирање на побарувањата на штедачите од штедилниците “ТАТ”-Битола, “Алфа С”-Скопје и “Лавци”-Охрид.

Член 4

Исплатата во готово и еднакратно ќе се врши преку банките определени за таа намена.

За банките преку кои ќе се врши исплатата и денот на започнување на исплатата доверителите ќе бидат известени, преку дневниот печат и електронските медиуми.

Член 5

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Министер
за финансии,
Никола Груевски, с.р.

711.

Врз основа на член 24, 32 и 64 став 1 точка 22 од Законот за Народната банка на Република Македонија („Сл. весник на РМ“ бр. 3/02), Советот на Народна банка на Република Македонија на својата С-та седница, одржана на 25.06.2002 година, донесе

О Д Л У К А ЗА НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕ НАДЗОР НАД ПРИ- МЕНАТА НА ПРОПИСИТЕ КОИ ГО РЕГУЛИРА- АТ ДЕВИЗНОТО И ДЕНАРСКОТО РАБОТЕЊЕ И ПРЕЗЕМАЊЕ МЕРКИ СПРЕМА БАНКИТЕ

1. Со оваа одлука се пропишува начинот на вршење надзор, условите, видот, роковите, редоследот и постапката за преземање на мерки спрема банките, а во врска со спроведувањето на мерките на монетарната и девизната политика и прописите со кои се уредува девизното работење и кредитните односи со странство, прометот на стоки и услуги со странство и вршење на стопански дејности во странство, како и прописите кои го регулираат денарското работење (во натамошниот текст: прописи).

2. Надзорот се извршува врз основа на овластување од гувернерот на Народната банка на Република Македонија, во кое се определени овластените лица и предметот на надзорот.

3. Банката е должна да обезбеди услови за непречено вршење на надзорот од страна на овластените лица на Народната банка на Република Македонија (во натамошниот текст: Народната банка).

4. Надзорот на примената на прописите во смисла на оваа одлука, Народната банка го врши:

а) Со непосреден преглед на деловните книги, извештаите, како и на книговодствената и друга документација во банките;

б) Со преглед на извештаите и другата документација што се добива од банките, како и со преглед на документација со која располага Народната банка, а која се однесува на работењето на банката; и

в) Со увид во соодветна документација кај правните лица и другите домашни лица-учесници во надворешно-трговското работење и во кредитните односи со странство.

5. Надзорот може да опфаќа контрола на примената на прописите во целокупното работење на банката или само на одредена област од работењето на банката.

6. По завршувањето на надзорот, овластените лица на Народната банка изготвуваат записник за наодите од извршениот надзор и истиот се доставува до контролираната банка.

На наодите во записникот за извршениот надзор, банката може да достави приговор во рок од 5 работни дена од денот на приемот на записникот.

Банката е должна за наодите од записникот да ги извести членовите на Управниот одбор на банката.

Записникот од извршениот надзор претставува службена тајна на Народната банка и банката е должна да ја чува. Банката може да ја цитира или на друг начин да ја наведе содржината на записникот на трети лица само по добиена писмена согласност од Народната банка.

7. Ако при вршење на надзорот е извршен и преглед на документацијата кај правните и другите домашни лица од точка 4, став 1, потточка в) од оваа одлука, во записникот за извршен надзор се внесуваат и наодите од тој преглед.

8. Ако банката во определениот рок не доставила приговор или со приговорот не ги оспорила наодите од записникот од кои произлегува дека таа не се придружувала кон прописите, односно се констатирани неправилности во нејзиното работење, Народната банка изрекува мерки во согласност со прописите.

По исклучок од одредбите од ставот 1 на оваа точка, Народната банка може спрема одредена банка кај која се констатирани незаконитости и неправилности во работењето, кои можат значително да влијаат на нејзината сигурност и стабилност, да изрече мерки уште во текот на вршење на надзорот и веднаш по неговото завршување, односно и пред изготвувањето на записникот од извршениот надзор и пред добивање на евентуален приговор по истиот.

9. Одредбите на оваа одлука се однесуваат и на штедилниците и менувачниците.

10. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука, престанува да важи Одлуката за начинот на вршење контрола и за преземање мерки спрема банките и штедилниците („Сл. весник на РМ“ бр. 25/93, 80/93 и 35/94).

11. Оваа одлука влегува во сила осум дена од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

О.бр. 02-15/С-1/2002
25 јуни 2002 година
Скопје

Претседател
на Советот на Народна банка
на Република Македонија
Гувернер,
Љубе Трпески, с.р.

712.

Врз основа на член 53 став 2 од Законот за девизно работење („Службен весник на Република Македонија“ бр. 30/93, 40/96, 54/2000 и 49/01) и член 23 од Законот за Народна банка на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 3/02), Советот на Народна банка на Република Македонија, на својата С-та седница, одржана на 25.06.2002 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА НАЈМАЛИОТ, ОДНОСНО НАЈГОЛЕМИОТ ИЗНОС НА ДЕВИЗИ КОЈ ОВЛАСТЕНИТЕ БАНКИ ЗА ВРШЕЊЕ ПЛАТЕН ПРОМЕТ СО СТРАНСТВО И КРЕДИТНИ РАБОТИ СО СТРАНСТВО МОРААТ, ОДНОСНО МОЖАТ ДА ГО ДРЖАТ НА СМЕТКИТЕ ВО СТРАНСТВО ОД 01.07.2002 ДО 30.09.2002 ГОДИНА

1. На банките кои добиле овластување за вршење платен промет со странство и кредитни работи со странство до влегување во сила на оваа одлука, им се утврдува износот од УСД 64.718.000 како најмал износ на девизи кој мораат да го држат на сметките во странство и УСД 97.077.000 како најголем износ кој можат да го држат на сметките во странство од 01.07.2002 до 30.09.2002 година.

Поединечните износи за најмалиот, односно најголемиот износ на девизи кој овластените банки за вршење платен промет со странство и кредитни работи со странство мораат, односно можат да го држат на сметките во странство, гувернерот на Народна банка на Република Македонија ќе ги утврдува со одлука за секоја банка поодделно.

Одлуките на гувернерот од претходниот став се обврзувачки во смисла на член 53 став 2 од Законот за девизно работење.

2. Банката што ќе добие овластување за вршење платен промет со странство и кредитни работи со странство, по влегувањето на сила на оваа одлука мора да држи 25% од капиталот потребен за добивање овластување за вршење платен промет со странство и кредитни работи со странство, како најмал износ на девизи на сметките во странство.

Износот од став 1 од оваа точка банката е должна да го достигне во рок од 30 (триесет) дена од денот на добивање на овластувањето за вршење платен промет со странство и кредитни работи со странство.

Понимот износ на девизи кој овластените банки за вршење платен промет со странство и кредитни работи со странство мораат, односно можат да го држат на сметките во странство согласно оваа одлука, претставува износот на девизни средства во позиција пресметан според Одлуката за начинот и условите на купопродажба на девизи меѓу правните лица во Република Македонија.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 01.07.2002 година.

О.бр. 02-15/С-2/2002
25 јуни 2002 година
Скопје

Претседател
на Советот на Народна банка
на Република Македонија
Гувернер,
Љубе Трпески, с.р.

713.

Врз основа на член 68 став 1 од Законот за девизно работење („Сл. весник на Република Македонија“ бр. 30/93, 40/96, 54/00 и 49/01) и член 64 став 1 точка 22 од Законот за Народна банка на Република Македонија („Сл. весник на Република Македонија“ бр. 3/02), Советот на Народна банка на Република Македонија на својата С-та седница, одржана на 25.06.2002 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ДЕЛ ОД ДЕВИЗНИТЕ РЕЗЕРВИ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ГАРАНЦИИ НА ОВЛАСТЕНИТЕ БАНКИ ЗА РАБОТА СО СТРАНСТВО ВО ФУНКЦИЈА НА ПОДДРЖУВАЊЕ НА СТОПАНСКИТЕ АКТИВНОСТИ

Член 1

Во точка 1 став 1 од Одлуката за користење на дел од девизните резерви за издавање на гаранции на овластените банки за работа со странство во функција на поддржување на стопанските активности („Сл. весник на Република Македонија“ бр. 22/94, 40/94, 20/96, 21/99 и 85/01) износот „65.000.000,00“ се заменува со износот „70.000.000,00“.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила во рок од 8 дена по објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

О.бр. 02-15/С-3/2002
25 јуни 2002 година
Скопје

Претседател
на Советот на Народна банка
на Република Македонија
Гувернер,
Љубе Трпески, с.р.

714.

Врз основа на член 57 став 2 од Законот за девизно работење ("Службен весник на Република Македонија" бр. 30/93,40/96, 54/00 и 49/01) и член 64 став 1 точка 22 од Законот за Народна банка на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија бр. 3/02), Советот на Народна банка на Република Македонија, на својата С-та седница, одржана на 25.06.2002 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕ НА МЕНУВАЧКИ РАБОТИ**

1. Во точка 2 од Одлуката за условите и начинот на вршење на менувачки работи ("Службен весник на Република Македонија" бр. 9/96, 65/96, 17/98, 77/00, 97/00 и 103/01) по став 4 се додаваат два нови става: 5 и 6 кои гласат:

а) "Менувачите од точка 1 на оваа одлука должни се кон барањето за издавање на дозвола за вршење на менувачки работи да достават податоци за: име татково име и презиме, адреса, број на лична карта и единствен матичен број на одговорното лице на подносителот на барањето."

б) "Менувачите од точка 1 на оваа одлука должни се да ја известат Народна банка на Република Македонија за сите промени на податоците од ставовите 2, 3 и 5 од оваа точка, во рок од 15 дена од настанатата промена, со приложување на соодветни докази."

в) Ставот 5 станува став 7.

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

О.бр. 02-15/С-4/2002
25 јуни 2002 година
Скопје

Претседател
на Советот на Народна банка
на Република Македонија
Гувернер,
Љубе Трпески, с.р.

Огласен дел**ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ РЕГИСТАР**

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 1110/2002 од 28.03.2002 година, во регистарската влошка бр. 02045065?-8-09-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за градежништво, трговија, транспорт и услуги МИЛ ГРАДБА ДООЕЛ увоз-извоз с. Марино - Општина Илинден Скопје, ул. „Илинденска“ бр. 42.

Основач: Убавка Давитковска од с. Марино - Скопје, со стан на ул. „Илинденска“ бр. 42 во с. Марино - Скопје.

Дејности на внатрешното трговско работење: 15.11, 15.12, 15.13, 15.31, 15.32, 15.33, 15.51, 15.61, 15.81, 15.85, 15.86, 15.87, 15.91, 15.93, 15.98, 17.21, 17.22, 17.23, 17.24, 17.25, 17.30, 17.40/1, 17.40/2, 17.60, 17.71, 17.72, 18.10, 18.21, 18.23, 18.22, 18.30, 19.10, 19.20, 19.30, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 21.22, 21.23, 22.11, 22.12, 22.13, 22.21, 22.23, 22.31, 22.32, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 26.12, 26.21, 26.61, 26.62, 26.63, 26.64, 26.65, 26.66, 26.70, 28.11, 28.12, 45.11, 45.12, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 45.50, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.22, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.55, 51.62, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.50, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 55.11, 55.12, 55.21/1, 55.21/2, 55.22, 55.23, 55.30, 55.30/1,

55.30/2, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 70.31, 70.32, 71.10, 71.32, 74.84, 92.33, 92.71, 93.01, 93.02, 93.03, 93.04, 93.05.

Дејности во надворешнотрговското работење: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, малограичен промет со Грција, Бугарија, Албанија и СР Југославија, превоз на патници и стоки во меѓународниот друмски сообраќај, меѓународна шпедиција, услуги во меѓународниот транспорт на стоки, меѓународен транспорт на стоки, застапување на странски фирми, посредување во областа на прометот на стоки и услуги, комисионо работење, компензациона трговија, трговија на консигнација.

Управител на друштвото е Убавка Давитковска од с. Марино - Скопје, со стан на ул. „Илинденска“ бр. 42 во с. Марино - Скопје.

Управителот го застапува друштвото во внатрешното и надворешното трговско работење, со неограничени овластувања.

Друштвото за сторените обврски во правниот промет со трети лица одговара со целокупниот свој имот.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1110/2002. (9360)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 1063/2002 од 22.03.2002 година, во регистарската влошка бр. 02045018?-3-09-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ТД на Друштвото за видео, продукција и маркетинг ФХ продукција ДОО Скопје, бул. „Јане Сандански“ бр. 116/5-4.

Содружници се: Колевски Владимир, Колевски Александар и Наков Гоце од Скопје.

Дејности: 22.21, 22.22, 22.23, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.13, 51.15, 51.16, 51.18, 51.19, 51.21, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.43, 51.44, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.61, 51.62, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.47, 52.48, 52.63, 52.72/1, 52.72/2, 52.74, 55.11, 55.12, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 63.40, 64.20, 70.11, 70.12, 70.20, 70.31, 71.10, 71.33, 72.10, 72.20, 72.30, 72.60, 74.12, 74.13, 74.14, 74.40, 74.81, 74.83, 74.84, 92.11, 92.12, 92.13.

Дејности на надворешно-трговско работење: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, меѓународна шпедиција, меѓународен превоз на патници и стоки, реекспорт, застапување на странски фирми и посредување во надворешнотрговскиот промет, малограичен промет со Бугарија, Грција, СР Југославија и Албанија, продажба на стоки од консигнационен склад.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка.

Во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Управител на друштвото е Колевски Владимир.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1063/2002. (9361)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 3184/2001 од 14.03.2002 година, во регистарската влошка бр. 02042391?-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Трговското друштво за производство, трговија, угостителство и услуги ДУЛЕ-ПРОМ-1 ДОО увоз-извоз Тетово, ул. „Велешка“ бр. 4, Тетово.

Основачи: Билбилоски Зоран и Билбилоска Надица од Тетово и Фонд за ПИО Скопје.

Управител Билбилоски Зоран без ограничување.

Дејности: 15.81/1, 20.40, 22.22, 31.10, 31.62, 36.14, 45.21, 45.32, 50.10, 50.20, 50.30, 50.50, 51.21, 51.22, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37,

51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.47, 51.51, 51.53, 51.55, 51.56, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.27, 52.41, 52.42, 42.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.11, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.22, 60.23, 60.24, 74.84, 17.21, 17.22, 17.30, 17.40, 17.54, 17.71, 18.21, 18.22, 18.23, 21.21, 21.22, 21.23, 74.82, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, унапредување на увоз, стоки и услуги, привремен увоз-извоз, компензациони работи, посредување во надворешно-трговски промет, меѓународен превоз на стоки.

Друштвото истапува во свое име и за своја сметка, а одговара со сите свои средства.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3184/2001. (9362)

НОТАРСКИ ОГЛАСИ

Се продава земјоделско земјиште што се наоѓа во КО "Ваташа" и тоа: К.П. бр. 3154, дел 2, план 010, скица 044, м.в. "Маклиште", култура нива, класа 4, со вкупна површина од 773м², сопственост на Тодор Карадаков од с. Ваташа, Кавадарци, евидентирано во Имотен лист бр. 1537, издаден од Државниот завод за геодетски работи, одделение за премер и катастар Кавадарци, за цена од 15.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседи чие земјиште граничи со земјиштето кое што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат на прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Ристо Самарџиев, ул. "Блажо Алексов" бб, Кавадарци. (17515)

Се продава земјоделско земјиште-лозје, кое лежи на К.П. бр. 236/1, план 4, скица 6, м.в. "Под Брег", класа 4, со површина од 2 321м², на КО Д. Соње, сопственост на по 1/4 идеален дел на Јовановски Александар, Ивановски Димитар, Јовановски Богоја и Јовановски Љубомир, сите од Скопје, евидентирано во Поседовен лист број 834, за цена од 150,00 денари по метар квадратен.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенствено купување.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Весна Стојчева, ул. "Иван Козаров" бр. 14, општина Кисела Вода, Скопје. (17375)

Се врши продажба на земјоделско земјиште во Скопје, построено на КО Илинден, на К.П. бр. 1008/9, на м.в. "Село", нива 4 класа, со површина од 7565м², за цена од 280,00 денари за метар квадратен, сопственост на Трајчевски Филип.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Марковска Дојчинова Снежана, ул. "Антон Попов" бр. 77б. (17471)

Согласно член 14 од Законот за земјоделското земјиште на сите субјекти со право на првенство на купување, сосопствениците на по 1/3 идеален дел Левајков-

ска Крстана, Јовчевска Стевана и Пејковска Аница им нудат на продажба лозје, 4 класа од вкупно 1572м², устроено на К.П. 1939, нива 4 класа од вкупно 670 м², устроена на К.П. 2879/1 и лозје 4 класа со вкупно 731м², устроено на К.П. 2879/2, се на план 014, скица 030, во м.в. "Караджинец" сите запишани во ИЛ 118 за КО Мирковци под следните услови:

Недвижноста продавачите ја нудат по цена од 180,00 денари по еден метар квадратен. Рокот за плаќање е веднаш на денот на заверката на договорот кај нотар. Купувачот го плаќа данокот на промет и трошоците за пренос на недвижноста.

Изјавите за прифаќање на понудата, понудените во писмена форма да ги достават до нотарот Верица Симоновска Синадинова, ул. "Џон Кенеди" бб, Скопје, во рок од 30 дена сметано од денот на огласувањето на оваа понуда. (17500)

Согласно член 14 од Законот за земјоделското земјиште на сите субјекти со право на првенствено купување, сопственикот Поповска Анка, им нуди на продажба лозје 6 класа, устроено на К.П. 546/28, план 3, скица 5, м.в. "Чуприја" со вкупно 1038м², запишано во ПЛ 463, за КО Батинци, за купопродажна цена од 103.800, 00 денари.

Рокот за плаќање е веднаш на денот на заверката на договорот кај нотар. Купувачот го плаќа данокот на промет и трошоците за пренос на недвижноста.

Изјавите за прифаќање на понудата, понудените во писмена форма да ги достават до нотарот Верица Симоновска Синадинова, ул. "Џон Кенеди" бб, Скопје, во рок од 30 дена сметано од денот на огласувањето на оваа понуда. (17501)

Согласно член 14 од Законот за земјоделското земјиште на сите субјекти со право на првенство на купување, сосопствениците на по 1/3 идеален дел Мацовска Љубинка, Русовска Румена и Смоковска Нада им нудат на продажба од нива 4 класа, од вкупно 4081м², устроено на К.П. 2859 и нива 4 класа од вкупно 4321м², устроена на К.П. 2860 се на план 10, скица 31, во м.в. "Чар", сите запишани во ПЛ 1066 за КО Глуво Бразда, под следните услови:

Недвижноста продавачите ја нудат за вкупна цена 420.000,00. Рокот за плаќање е веднаш на денот на заверката на договорот кај нотар. Купувачот го плаќа данокот на промет и трошоците за пренос на недвижноста.

Изјавите за прифаќање на понудата, понудените во писмена форма да ги достават до нотарот Верица Симоновска Синадинова, ул. "Џон Кенеди" бб, Скопје, во рок од 30 дена сметано од денот на огласувањето на оваа понуда. (17502)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следниве документи:

Пасош бр. 1512858 издаден од УВР-Скопје на име Манушев Војдан, бул. "Илинден" бр. 9-1/2, Скопје. (18024)

Пасош бр. 1680795 издаден од СВР-Скопје на име Билјана Трајановска, ул. "Коле Неделковски" бр. 6/9, Скопје. (18031)

Пасош бр. 1102649 на име Спасов Горан, ул. "Македонска" бр. 23, Св. Николе. (18128)

Пасош бр. 0841157 издаден од СВР-Скопје на име Рамадани Шегаир, ул. "Карл Либнехт" бр. 3-1/9, Скопје. (18192)

Пасош бр. 0389480 издаден од СВР-Скопје на име Рамадани Хајрија, ул. "Карл Либнехт" бр. 3-1/9, Скопје. (18194)

Дипломатски пасош Д. 0002170 издаден од СВР-Берово на име Звонко Каширски, ул. "Мирче Ацев" Берово. (18195)

Пасош бр. 625425 издаден од СБР-Скопје на име Самоков Авдула, ул. "Пере Тошев" бр. 57, Скопје. (18196)

Пасош бр. 1094904 издаден од СБР-Скопје на име Трајче Блажевски, ул. "Локов" бр. 26/2-3, Скопје. (18203)

Пасош бр. 1692315 издаден од СБР-Скопје на име Стојановски Драган, бул. "Партизански Одреди" бр. 9-1/1, Скопје. (18205)

Пасош бр. 13528.33 издаден од СБР-Скопје на име Алексоски Роберт, ул. "Трифун Хацијанев" бр. 12-3/16, Скопје. (18206)

Пасош бр. 1060059 издаден од СБР-Скопје на име Ангеловски Марјан, ул. "Ганчо Хаципанзов" бр. 8, Скопје. (18207)

Пасош бр. 132570 издаден од СБР-Скопје на име Јованова Наде, ул. "Македонско Косовски Бригади" бр. 39-5/6, Скопје. (18208)

Пасош бр. 1151015 на име Ивана Јовиќ, ул. "Илинденска" бр. 7-А/17, Гевгелија.

Пасош бр. 403284 на име Камил Рамадани, с. Жировница, Гостивар.

Чекови од тековна сметка 12429956 со бр. 0014000-962518 и од бр. 0014000962520 до бр. 0014000962524 издадени од Комерцијална банка на име Ајети Мереме, Скопје. (18022)

Чекови од тековна сметка 02775032 од бр. 0006000-707029 до бр. 0006000707039 издадени од Комерцијална банка на име Димитрова Павлина, Скопје. (18197)

Работна книшка на име Ѓуровски Љубомир, Скопје.

Работна книшка на име Маркоски Марче, Скопје. (17988)

Работна книшка на име Влаховиќ Жарко, Скопје. (17990)

Работна книшка на име Тасески Зоран, с. Требино, Мак. Брод. (18092)

Работна книшка на име Каранфилоски Раде, ул. "М. У. Гина" бр. 36, Кичево. (18096)

Работна книшка на име Сулејман Зорица, Скопје. (18163)

Работна книшка на име Сулејман Бујамин, Скопје. (18164)

Работна книшка на име Ферус Мустафов, Скопје. (18166)

Работна книшка на име Сефедин Ислами, с. Слупчане, Куманово. (18173)

Работна книшка на име Валентина Митковиќ, ул. "О. Революција" бр. 4/2/14, Куманово. (18175)

Работна книшка на име Јане Игњатовски, Скопје. (18198)

Работна книшка на име Карабашева Афродита, Скопје. (18199)

Работна книшка на име Тодоров Љубомир, Скопје. (18200)

Работна книшка на име Адемоска Незакет, Струга. (18202)

Работна книшка на име Сулејмани Африм, Кичево. (18212)

Воена книшка на име Стојчевски Никола, Скопје. (17987)

Свидетелство на име Саноска Нурија, Струга. 18069

Свидетелство на име Етеми Севди, Струга. (18074)

Свидетелства од 5, 6, 7 и 8 одделение на име Ајази Мајлинда, Струга. (18075)

Свидетелство од 5 одделение на име Блерта Хани, Струга. (18076)

Свидетелство од 8 одделение на име Заиде Истрефи, Струга. (18077)

Свидетелство од 7 одделение на име Јетон Бајку, Струга. (18079)

Свидетелство од 7 одделение на име Зенула Каба, Струга. (18080)

Свидетелство од 6 одделение на име Маир Хани, Струга. (18083)

Свидетелство од 8 одделение на име Атип Каба, Струга. (18085)

Свидетелство од 5 одделение на име Блерим Винца, Струга. (18087)

Свидетелство на име Таламаноски Ристо, Охрид. (18088)

Свидетелство од 5 одделение на име Несими Муамет, Тетово. (18099)

Свидетелства од 5 и 7 одделение на име Дијчиновиќ Жарко, с. Лабуништа, Струга. (18110)

Свидетелство на име Гултен Зекири, Тетово. 18161

Свидетелство од 6 одделение на име Бекироски Мухамед, Струга. (18162)

Свидетелство на име Тефик Јашари, Тетово. 18165

Свидетелство од 8 одделение на име Казимоски Незир, с. Лабуништа, Струга. (18167)

Свидетелство на име Весна Петрова, ул. "Скопска" бр. 11, Кочани. (18168)

Свидетелство на име Димитровска Светлана, Крива Паланка. (18169)

Свидетелство на име Василев Новица, Крива Паланка. (18170)

Свидетелство од 8 одделение на име Сабедин Бедији, Куманово. (18171)

Свидетелство од 8 одделение на име Џемиље Бедије, Куманово. (18172)

Свидетелство од 3 одделение на име Исени Бадиљ, Куманово. (18174)

Свидетелства од 5, 6, 7 и 8 одделение издадени од ОУ "Б. Шабани" на име Вилдан Етеми, Куманово. (18176)

Свидетелства од 5, 6, 7 и 8 одделение издадени од ОУ "Б. Шабани" на име Ерман Рамадани, Куманово. (18177)

Свидетелство на име Ѓорѓев Ратко, Св. Николе. (18178)

Свидетелство од 3 година на име Максимов Иван, ул. "8-ми Март" бр. 12, Кочани. (18179)

Свидетелство на име Ѓорѓиева Динка, Радовиш. (18180)

Свидетелство на име Божиќ Благоица, Радовиш. (18181)

Свидетелство од 4 одделение на име Дафинка Илиева, Неготино. (18182)

Свидетелство од 3 година на име Синанова Хајрије, Велес. (18183)

Свидетелство од 8 одделение на име Јанузи Лири, Прилеп. (18184)

Свидетелство од 8 одделение на име Бајрамска Исана, с. Дебреште, Прилеп. (18185)

Свидетелства од 5, 6 и 7 одделение на име Имероски Ајфер, с. Дебреште, Прилеп. (18186)

Свидетелство од 5 одделение на име Ајроски Урам, с. Белушино, Прилеп. (18187)

Свидетелство од 7 одделение на име Бајрами Муаз, с. Аланци, Прилеп. (18188)

Свидетелства од 1, 2, 3 и 4 година и диплома издадени од "Орде Чопела" на име Маринчески Лазар, ул. "К. Волнароски" бр. 120-Б, Прилеп. (18189)

Свидетелство од 3 година гимназија на име Мицеска Марија, Прилеп. (18190)

Свидетелство од 8 одделение на име Костовска Ленка, с. Градешница, Битола. (18191)

Свидетелство од 1 година на име Идајет Бекири, Струга. (18204)

Свидетелство на име Салифоски Мухамед, Мак. Брод. (18209)

Свидетелство на име Јаоски Умер, Мак. Брод. 18210

Свидетелство од 5 одделение на име Сенад Сулејмани, Тетово. (18213)

Свидетелство од 5 одделение на име Сенад Рамадани, с. Студеничани, Скопје. (18214)

Ученичка книшка од средно образование на име Рушитоски Беким, Мак. Брод. (18211)

Диплома издадена од СМУЦ "Др. Панче Караѓозов" на име Цветковска Светлана, Скопје. (18202)

Здравствена книшка на име Ѓорѓевски Игор, Битола. (18193)

Здравствена книшка на име Јовановски Пеце, ул. "В. Каранѓелевски" бр. 64/13/3, Битола. (18201)

ЈАВНИ ПОВИЦИ

Врз основа на член 95 и член 95-ж од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/93, 48/93, 21/98, 25/99, 39/99, 81/99, 49/00 и 6/02), Агенцијата на Република Македонија за приватизација, објавува

**ЈАВЕН ПОВИК
ЗА ПРОДАЖБА НА УДЕЛИ ОД СЛЕДНИВЕ
ДРУШТВА**

1. ДОО „РЕМОНТ“ - Битола
 - дејност - поправка и одржување на моторни возила;
 - број на вработени - нема податоци;
 - за продажба: удел со вредност од 15.912 ЕУР, што претставува 6,80 % од главнината на друштвото;
 - максимален дисконт: 0%;
 - минимална продажна цена на уделот: 15.912 ЕУР.
2. ДОО „ТРИ ЧЕШМИ“ - Штип
 - дејност - поделелство;
 - број на вработени - нема податоци;
 - за продажба: удел со вредност од 1.225.287 ЕУР, што претставува 98,94 % од главнината на друштвото;
 - максимален дисконт: 90%;
 - минимална продажна цена на уделот: 122.529 ЕУР.
3. ДОО „ЕЛАН-99 ПЛУС“ - Куманово
 - дејност - разни животински продукти, пијалоци;
 - број на вработени - нема податоци;
 - за продажба: удел на Агенцијата со вредност од 11.272 ЕУР, што претставува 8,45 % од главнината на друштвото;
 - максимален дисконт: 0%;
 - минимална продажна цена на уделот: 11.272 ЕУР.
4. ДОО „НОМИКО“ - Куманово
 - дејност - разни животински продукти, пијалоци;
 - број на вработени - нема податоци;
 - за продажба: удел на Агенцијата со вредност од 11.272 ЕУР, што претставува 8,44 % од главнината на друштвото;
 - максимален дисконт: 0%;
 - минимална продажна цена на уделот: 11.272 ЕУР.

Понудите за купување на удели во писмена форма се доставуваат во запечатен плик, на кој стои: адреса на Агенцијата, насоката „не отворај“, а под тоа „пону-да“, назив на претпријатието за кое се однесува пону-дата, име на купувачот, со адреса, телефон и контакт лице (за правни субјекти), а за физичките лица и мати-чен број од лична карта.

Понудата треба да содржи:

- Вредност на уделот што купувачот сака да го купи;
- Износот на средства што купувачот е подготвен да го плати;
- Начин на плаќање (согласно законските прописи);
- Рок (дати) за отплата-веднаш или на рати;
- Број на годишни рати (не повеќе од пет) и
- Обезбедување на плаќањето (доколку се плаќа на рати).

Понудите по јавниот повик се доставуваат по пис-мен пат, со доказ положена гаранција во износ од 10 % од продажната цена на уделот.

Понудите се отвораат јавно, од страна на комисијата.

Кога најповолниот понудувач ќе одбие да склучи до-говор или не ќе ги уплати средствата во рокот предви-ден со договорот, гаранцијата ја наплатува Агенцијата.

жиро-сметка на Агенцијата:

Број: 240-0100000350-94
Банка депозитор: Балканска Банка АД - Скопје
Единствен даночен број: 4030993262472

Понудите се примаат најдоцна во рок од 15 дена од денот на објавувањето на јавниот повик на следната ад-реса:

Агенција на Република Македонија за приватизаци-ја, ул. „Никола Вапцаров“ бр. 7, пош. фак. 410 1000 Скопје.

Неуредните и неблаговремено доставените понуди нема да бидат предмет на разгледување.

Лица заинтересирани за набавка на информатив-ниот пакет за продажба на удели на претпријатието, истиот може да го купат во Агенцијата секој работен ден од 8⁰⁰ - 15⁰⁰ часот по цена од 1.000,00 денари.

Комисија за јавни набавки

АГЕНЦИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈА

**ОДЛУКИ ЗА ПРОДАЖБА НА АКЦИИ КОИ АГЕНЦИЈАТА НА РМ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈА
ЌЕ ГИ ПОНУДИ ЗА ПРОДАЖБА НА БЕРЗА**

Р. бр.	Акционерско друштво	Место	Вредност на друштвото (ЕУР)	Капитал за продажба (ЕУР)	Учество на капиталот за продажба во вредноста на друштвото	Максимален дисконт
1	Мисла	Скопје	460.163	62.388	13,56%	70,00%
2	Дојран	Нов Дојран	288.102	116.061	40,28%	70,00%
3	Интерпрогрес	Скопје	281.211	40.362	14,35%	80,00%
4	Пелагонија транс	Прилеп	165.953	404	0,24%	99,00%
5	Троска	Скопје	341.549	98.884	28,95%	80,00%
6	Пелагонија	Кавадарци	393.419	141.859	36,06%	80,00%
7	Краиште-Тиквеш	Кавадарци	2.045.168	668.106	32,67%	50,00%
8	Машински сервис	Кавадарци	178.952	85.089	47,55%	50,00%
9	Алумина	Скопје	7.967.208	3.934.633	49,39%	90,00%
10	Медицинска пластика	Тетово	3.272.269	1.018.131	31,11%	0,00%
11	Винојуг-Богородица	Гевгелија	154.298	126.839	82,20%	50,00%
12	Чик	Куманово	20.169.948	2.543.677	12,61%	80,00%
13	МЗТ Леарница	Скопје	3.757.178	926.144	24,65%	0,00%
14	Пролукс	Прилеп	1.212.165	181.121	14,94%	0,00%
15	Оаза Угостителство и трговија	Штип	1.023.608	136.354	13,32%	0,00%
16	Словин Југококта	Скопје	918.930	117.965	12,84%	0,00%
17	Рудници Бањани	Скопје	1.674.525	5.190	0,31%	0,00%

Акциите ќе бидат понудени на берзата најмалку 7 дена после нивното објавување.

Врз основа на член 41 од Статутот на Тутунски комбинат А.Д. Скопје, Управниот одбор на седницата одржана на ден 26.06.2002 година, ја донесе следнава

О Д Л У К А ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МАЛОПРОДАЖНАТА ЦЕ- НА НА ЦИГАРИТЕ ОД АСОРТИМАНОТ НА ТУТУНСКИ КОМБИНАТ А.Д. СКОПЈЕ

Член 1

Малопродажната цена на цигарите за пакување од 20 пушачки единици се утврдува како што следи:

Вид на цигари	Малопродажна цена/денари
WEST Lights Formula Edition	55

Член 2

Оваа одлука стапува во сила со денот на нејзиното донесување, а ќе се применува од 01.07.2002 година.

Тутунски комбинат А.Д. Скопје
Претседател на Управен одбор,
Коста Кипровски, с.р.

СО Д Р Ж И Н А

	Страница
691. Закон за изменување и дополнување на Законот за кривичната постапка.....	1
692. Закон за изменување и дополнување на Законот за парничната постапка.....	1
693. Закон за изменување и дополнување на Законот за општата управна постапка.....	2
694. Закон за дополнување на Законот за управните спорови.....	3
695. Закон за изменување и дополнување на Законот за организација и работа на органите на државната управа.....	3
696. Закон за изменување и дополнување на Законот за данокот на добивка.....	4
697. Закон за изменување и дополнување на Законот за персоналниот данок на доход...	4
698. Одлука за давање концесија за експлоатација на минералната сировина-градежен технички камен - лапорец на „Веса“ ДООЕЛ експорт-импорт, Тетово од лежиштето на локалитетот во околината на село Блаце, Скопје.....	5
699. Одлука за давање концесија за експлоатација на минералната сировина-варовник на Претпријатието „Козјак“ АД од Куманово, на локалитетот Краста, во атарот на општина Куманово.....	5
700. Одлука за давање концесија за експлоатација на минералната сировина-варовник на Претпријатието „Елдorado-компани“ ДОО од Скопје, на локалитетот Рид, во атарот на село Катланово, општина Петровец, Скопско.....	6
701. Одлука за давање концесија за експлоатација на минералната сировина-варовник на Претпријатието „Спектар“ од Тетово, на локалитетот Зла Осојница кај село Стенче, во атарот на општина Брвеница, Тетовско.....	6
702. Одлука за давање концесија за експлоатација на минералната сировина-минерална вода на Претпријатието Т.Д. „Зого“ ДООЕЛ од с. Велмеј, на локалитетот Кокошино Гориче кај село Велмеј, во атарот на општина Белчиште, Охридско.....	7
703. Одлука за давање концесија за експлоатација на минералната сировина минерална вода и гас CO ₂ на „Веса“ ДООЕЛ експорт-импорт, Тетово од лежиштето на локалитетот во околината на с. Слатино, општина Теарце, Тетовско.....	7
704. Одлука за давање концесија за експлоатација на минералната сировина-градежен технички камен-доломит на „Беровик“ ДОО увоз-извоз, Скопје, на наоѓалиштето на локалитетот „Маркова Сушица“ кај село Осинчани, Скопско.....	7
705. Одлука за давање концесија за експлоатација на минералната сировина-градежен камен-варовник на „Фокус метал“ ДОО Скопје од лежиштето на локалитетот во близина на село Раштак, Скопско.....	8
706. Одлука за давање концесија за експлоатација на минералната сировина-градежен камен-варовник на „Фокус метал“ ДОО, Скопје, од лежиштето на локалитетот „Краставец“ помеѓу селата Орман и Никиштане, општина Горче Петров, Скопје..	8
707. Одлука за давање концесија за експлоатација на минералната сировина - мермер на претпријатието „Белмар“ АД од Скопје, на локалитетот Леково - Чаве кај село Ореовец во атарот на општина Прилеп.....	9
708. Одлука за давање концесија за експлоатација на минералната сировина-кварцен чакал на „Стентон“ ДООЕЛ Битола од лежиштето на локалитетот во околината на село Брод, општина Бач, Битола.....	9
709. Одлука за давање концесија за експлоатација на минералната сировина-минерална вода на „Синком“ Куманово, од лежиштето на локалитетот „Црквиште-Клинчевица“ кај село Клечевце, општина Клечевце, Кумановско.....	9
710. Правилник за начинот и постапката на исплата во готово на побарувањата на штедачите од штедилниците „ТАТ“-Битола, „Алфа С“-Скопје и „Лавци“ Охрид.....	10
711. Одлука за начинот на вршење надзор над примената на прописите кои го регулираат девизното и денарското работење и преземање мерки спрема банките.....	10
712. Одлука за најмалиот, односно најголемиот износ на девизи кој овластените банки за вршење платен промет со странство и кредитни работи со странство мораат, односно можат да го држат на сметките во странство од 01.07.2002 до 30.09.2002 година.....	11
713. Одлука за изменување на Одлуката за користење на дел од девизните резерви за издавање на гаранции на овластените банки за работа со странство во функција на поддржување на стопанските активности..	11
714. Одлука за измена и дополнување на Одлуката за условите и начинот на вршење на менувачки работи.....	12

Издавач: ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.- Скопје, бул. "Партизански одреди" бр. 29.

Директор и одговорен уредник - **Крум Коцарев.**

Телефони 129-036, 117-460. Телефакс 112-267. Пошт. факс 51.

Жиро-сметка 300000000188798. Бр. за ДДВ МК - 4030987108771. Депонент - Комерцијална банка, АД - Скопје.

Печат: **НИП "Нова Македонија" - АД - Скопје.**